

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

Министерството за економија, врз основа на Програмата за развој на туризмот за 2018-та година на Република Македонија
(Сл. Весник на РМ бр. 17 од 26.01.2018 година), објавува:

КОНКУРС ЗА ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОНЕС ВО ТУРИЗМОТ 2018-та година

Во следните категории:

- * Најуспешен Хотел во поткатегиите: спа, планински, езерски, градски и нова инвестиција
- * Најуспешен Ресторан,
- * Најуспешен Сместувачки капацитет од физичко лице,
- * Најуспешна Туристичка агенција,
- * Најуспешна Туристичка агенција за дојдовен туризам,
- * Најуспешна Манифестација од областа на туризмот,
- * Најдобар Туристички водич и
- * Најдобар реализиран Проект од областа на туризмот.

Целта на воспоставеното Признание за придонес во туризмот е да им оддаде почит на сите поединци, здруженија на граѓани и претпријатија кои изминатата година дале свој придонес кон растот и развојот на туризмот во Република Македонија. Наградата е нематеријална и има за цел да ги потврди добрите практики на сите чинители во туризмот во земјата.

Право на предлагање на кандидати за награди имаат институции, претпријатија, здруженија на граѓани, коморите, општините, група граѓани или поединци.

Предлозите се доставуваат во писмена форма на Формулар по пошта или преку Архивата на Министерството за економија, ул. Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје, во затворен плик со назнака: “За Признание за придонес во туризмот за 2018-та година”, најдоцна до 09.09.2018 година.

Комисија формирана од Министерот ќе ги разгледа предлозите и ќе го направи изборот врз однапред утврдени критериуми. Во секоја категорија и поткатегија предвидено е да се доделат по три признанија.

Министерството може да побара дополнителни информации или докази кои го потврдуваат наведеното во Формуларот за пријава.

Министерството го задржува правото да не додели признание во одредена категорија доколку процени дека предлозите не ги задоволуваат критериумите од конкурсот. Министерството го задржува правото самостојно да пријави и да го додели Признанието доколку предлозите не ги задоволуваат критериумите од конкурсот. Дополнително, Министерот ќе додели посебни признанија на поединци, организации и компании кои дале особен придонес во туризмот.

Наградите ќе бидат доделени на свеченост со која ќе се одбележи Светскиот ден на туризмот- 27-ми Септември 2018 година.

Подетално за насоките и критериумите за доделување на Признанијата можете да најдете на веб страната на Министерството за економија: www.economy.gov.mk

Барањата се доставуваат до Архивата на Министерството за економија, ул. “Јуриј Гагарин” 15, Скопје до 09 Септември 2018 година.

За подетални информации да се обратите на :
·тел:(02) 3093 543; (02) 3093 540·факс: (02) 3093 540 емаил: tourism@economy.gov.mk